

 <b>CROATIA<sup>®</sup></b> осигурување/живот	<b>ФОРМУЛАР</b>	<b>ФК ПРП -8.2.2-1</b>
		Издание: 3
	<b>БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ</b>	Дата: 15.03.2016
		Страница 1 од 3

**Барање за промена на полиса за осигурување на живот**  
**број** \_\_\_\_\_

**ПОДАТОЦИ ЗА ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

Име и презиме/назив на претпријатието	Датум на раѓање (дд.мм.гггг)	ЕМБГ/МБ на претпријатието/МБС
Улица, куќен број/поштенски број, место	Број на лична карта	Телефон/ГСМ/Е-меил адреса

Заокружете го редниот број пред промената поради која го поднесувате ова барање и потполнете ги потребните податоци. **Со ова барање задолжително доставете ја и полисата.**

1.	<b>ПРОМЕНА НА ПРЕМИЈАТА</b>		<b>Сегашна премија</b>	<b>Нова премија</b>
	<input type="checkbox"/> Зголемување на премијата* <input type="checkbox"/> Намалување на премијата * Задолжително да се пополнит прашалникот за осигуреникот (Ж - Прашалник - 1)		1.1 Годишна премија за осигурување на живот	
			1.2 Годишна премија за осигурување од дополнителна незгода	
			1.3 Годишна премија за дополнително осигурување од тешко болни состојби (ТБС)	

2.	<b>ПРОМЕНА НА ОСИГУРЕНАТА СУМА</b>		<b>Сегашна осигурена сума</b>	<b>Нова осигурена сума</b>
	<input type="checkbox"/> Зголемување на осигурената сума* <input type="checkbox"/> Намалување на осигурената сума * Задолжително да се пополнит прашалникот за осигуреникот (Ж - Прашалник - 1)		2.1 Осигурена сума за живот	
			2.2.1 Смрт од незгода	2.2.2 Траен инвалидитет
			2.2.2 Осигурена сума за дополнителна незгода	
		2.3 Осигурена сума за дополнително осигурување од ТБС		

3.	<b>ПРОМЕНА НА ИСТЕКОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>		<b>Сегашен датум на истек на осигурувањето</b>	<b>Нов датум на истек на осигурувањето</b>
	<input type="checkbox"/> Продолжување на истекот на осигурувањето со * <input type="checkbox"/> иста премија <input type="checkbox"/> Намалување на истекот на осигурувањето со <input type="checkbox"/> иста осигурена сума * задолжително да се пополнит прашалникот за осигуреникот (Ж - Прашалник 1)		(дд.мм.гггг)	(дд.мм.гггг)

4.	<b>ЗАМЕНА НА ОСИГУРЕНИКОТ</b>		<b>Сегашен осигуреник</b>	<b>Нов Осигуреник</b>
	<b>Прв Осигуреник (О1)</b> * Задолжително да се пополнит прашалникот за осигуреникот (Ж - Прашалник - 1)		Име и презиме ЕМБГ Потпис на осигуреникот	Име и презиме
	<b>Втор Осигуреник (О2)</b> * Задолжително да се пополнит прашалникот за осигуреникот (Ж - Прашалник - 1)		Име и презиме ЕМБГ Потпис на осигуреникот	
	<b>Нов корисник за доживување</b>  <b>Нов корисник за смрт</b>			

Договорувачот на осигурувањето ја прифаќа обврската за уплата на трошоците настанати за спроведување на промената. Во случај на нарушување на односот помеѓу осигурената сума за живот и осигураната сума за дополнителни осигурувања, Договорувачот на осигурувањето е согласен со промена на премијата за живот и дополнителните осигурувања.

	<b>ФОРМУЛАР</b>	<b>ФК ПРП -8.2.2-1</b>
		Издание: 3
	<b>БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ</b>	Дата: 15.03.2016
		Страница 2 од 3

**Горенаведената промена ја барам поради**

- намалени приходи       зголемување на приходите       кредит. задолженост  
 заминување во пензија       грешки на агентот при склучување на осигурувањето       школување  
 губење на работно место       губиток на работна способност - инвалидитет       смртен случај  
 Останато \_\_\_\_\_

Место и датум	Потпис на осигуреникот (O1)	Потпис на осигуреникот (O2)	Потпис на договорувачот/М.П
---------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Место и датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето
------------------------------------	---	--

Потврдувам дека ова барање е потпишано во мое присуство и дека сум го утврдил идентитетот на потписникот врз основа на лична исправа.

**Пополнува деловната единица**

Место и датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето
Број на полиса		Валута <input type="checkbox"/> ЕУР <input type="checkbox"/> МКД
Почеток на осигурување	Истек на осигурување	
Ценовник - живот	Ценовник - незгода	Ценовник - ТБС
Година за која е припишана последната ДОС _____		
Износ на последно припишана ДОС _____		
Премијата по полиса платена во целост до _____ (дд.мм.гггг)		
Пријавена штета по полиса	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Број на штета
Износ на вкупно исплатена провизија _____ МКД		
Број на последниот додаток по полиса _____		
Промената важи од _____ ( се запишува датумот во склад со работните упатства )		
<b>СЕ ПОПОЛНУВА САМО ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ</b>		
Вкупен износ на уплатена премија (МКД)	Сегашен број на вработени	
Место и датум	Име и презиме на одговорното лице	Потпис на одговорното лице/М.П.

 <b>CROATIA®</b> осигурување/живот	<b>ФОРМУЛАР</b>	<b>ФК ПРП -8.2.2-1</b>
		Издание: 3
	<b>БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ</b>	Дата: 15.03.2016
		Страница 3 од 3

**Пополнува Генералната дирекција**

Датум на прием на барањето	Име и презиме на лицето кое го примило барањето	Потпис на лицето кое го примило барањето
Барањето се одобрува	<input type="checkbox"/> НЕ <input checked="" type="checkbox"/> ДА	и промената важи од _____
Датум на решавање на барањето	Име и презиме на одговорното лице	Потпис на одговорното лице / М.П.

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ** Барање за промена на полисата за осигурување живот (Ж - ПРО - 2)

1. Упатството служи за поднесување на барањето за промена по полиста за осигурување на живот и тоа: премијата на осигурувањето, сумата на осигурување, истекот на осигурување, и замена на осигуреникот.

2. Зголемувањето на премијата за живот и промената на премијата за дополнителните осигурувања можна е само при истек на осигурителната година.

3. Смалување на премијата за осигурување на живот и промената на сумите по дополнителните осигурувања можна е само во рамките на рокот за плаќање на премијата ( 3 месеци или 6 месеци зависно од договорената тарифа )

4. Зголемувањето на осигурената сума за живот и промената на сумите по дополнителните осигурувања можна е само при истекот на осигурителната година.

Кај точката 2.2 можна е само една осигурена сума зависно од договорениот ценовник за дополнителни осигурувања од незгода.

5. Промена на договорениот истек на осигурувањето можен е само со истек на осигурителната година. Можно е да се промени исклучиво истекот на осигурување на живот. Промена на истекот на осигурувањето на живот условува и промена на траењето на дополнителните осигурувања.